

Согласно добиеното Решение бр.08-353/4 од 18.04.2022 на Агенцијата за квалитет во високото образование, за почеток со работа на студ.програма „Казнено право“ II циклус (60ЕКТС) на Факултетот за правни науки, врз основа на чл.103 ст.1 т.3 и чл.149 в.в. чл.135 од Законот за високо образование („Сл.Весник на РМ“ бр.82 од 08.05.2018) и претходно донесената Одлука на РУ од 92-та седница од 28.02.2022 година, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Скопје на ден 31.05.2022 врши дополнување на Конкурсот за академската 2022/23 година

Се врши упис на вкупно 192 / сто - деведесет и - два / студенти во академската 2022 / 2023 година на факултетите во состав на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Скопје, на следните студиски програми:



**ЕВРОПСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ**

КОНКУРС

за упис на II (втор) циклус академски-постдипломски студии во академската **2022/2023** година



ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

**БИЗНИС
МЕНАџМЕНТ**

20

МАРКЕТИНГ

20

**ЗДРАВСТВЕН И
ФАРМАЦЕВТСКИ
МЕНАџМЕНТ**

12

ФИНАНСИИ

20

72 слободни места за упис

Времетраење

1 год. - 60ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

АРТ И ДИЗАЈН (4+1)

30

АРТ И ДИЗАЈН (3+2)

30

60 слободни места за упис

Времетраење

1 год. - 60ЕКТС / 2 год. - 120ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



**ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ
И КРИМИНАЛИСТИКА**
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

БЕЗБЕДНОСТ

20

20 слободни места за упис

Времетраење

1 год. - 60ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ПОСТАПКА ЗА УПИС

Кандидатите ги доставуваат документите за упис во студентска служба на ЕУ, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 18:00 часот, во просториите на Европски Универзитет на бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје, како и на e-mail адресата apliciraj@eurm.edu.mk.

По секој завршен уписан рок, Конкурсна комисија врши рангирање на кандидатите и објавува прелиминарна листа на која кандидатите можат да поднесат приговор до Ректорската управа. 24 часа по објавувањето на прелиминарната ранг листа, се одлучува по евентуално вложените приговори и се објавува конечна ранг листа.

Со секој од пријавените кандидати ќе се спроведе интервју на следните датуми: 01.07.2022 (I уписан рок), 01.09.2022 (II уписан рок) и 03.10.2022 (III уписан рок), во 12:00 часот.

Кандидатите при запишувањето склучуваат Предоговор за студирање, со истовремена уплата на депозит. Годишната школарина се исплаќа на рати.

Во школарината се вкalkулирани следните трошоци: Индекс, Студентска легитимација, студентска организација.



ЈАЗИК НА НАСТАВАТА

Наставата по студиските програми се изведува на Македонски и Англиски јазик (*освен на Факултетот за арт и дизајн, студиска програма Арт и дизајн 4+1, само Македонски јазик). Настава на Англиски јазик ќе се реализира доколку е формирана група од најмалку 15 студенти на секој факултет поединечно.



УПИСНИ РОКОВИ

Прв уписан рок : 01.03.2022 – 30.06.2022
Втор уписан рок : 01.07.2022 – 31.08.2022
Трет уписан рок : 01.09.2022 – 30.09.2022

**СКЕНИРАЈ ГО
QR КОДОТ ЗА
ПОВОЛНОСТИ
ПРИ УПИС**



УСЛОВИ ЗА УПИС

На втор циклус академски - постдипломски студии во академската 2022/2023 година може да се запишат:

- Лица кои завршиле соодветни студиски програми од прв циклус;
- Лица кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
- Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
- Лица кои завршиле високо образование во странство;
- Лица странски државјани, под исти услови;

НАПОМЕНА : На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години и стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити.

На студиска програма од постдипломски студии која трае две години и со која се стекнуваат 120 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски-академски студии во траење од најмалку 3 години и стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити.

Универзитетот и неговите единици утврдуваат кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.



ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиска програма - академски студии

КАЗНЕНО ПРАВО

40

40 слободни места за упис

Времетраење

1 год. - 60ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- ✓ Диплома за завршено високо образование од I циклус;
- ✓ Уверение за завршен прв циклус студии;
- ✓ Уверение за државјанство;
- ✓ Извод од матична книга на родените;
- ✓ Доказ за познавање англиски јазик;
- (*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво Б1)
- ✓ 2 /две/ фотографии (3.5x4.5 cm);

Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент.



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверка на Нотар. За асистенција во постапката за нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот, потребно е Полномошно (зав.на Нотар). До Универзитетот се доставуваат документите од точка 1 (*во фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво Б1 (*во оригинал). Нострификација на дипломата за високо образование од I циклус/доказ за поведена постапка пред МОН, е задолжително.

Повеќе информации на веб-страницата: www.eu.edu.mk.

ВИЗА / ПРЕСТОЈ

| НОСТРИФИКАЦИЈА | Пополнет формулар за Виза/Престој | Доказ за сместување (резервација на Хотел/Хостел, Договор за закуп на стан); |
|---|---|--|
| Оригинална диплома за завршено високо образование и легализирана копија | 4 фотографии (2 фотор.3.5x4.5 cm, и 2 фотор.3x3.5 cm) | Уверение за неосуданост издадено од надлежен орган, легализирано; |
| Оригинално Уверение со оценки/транскрипт и легализирана копија | Доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата | Доказ дека не се води кривична постапка, легализирано; |
| Студиски план и програма во времетраење на студирањето | Писмо со финансиска гаранција од родител/старател (зав.на Нотар) со прилог, како доказ за доволно средства за студирање и престој | Пасош со важност најмалку 3 месеци подолго од планираниот престој во Македонија (*и задолжително легализирана копија од Пасошот) |
| | Здравствено осигурување | Уверение за здравствена состојба (ИВБ и Хепатит Ц) |



www.eu.edu.mk



@EuropeanUniversitySkopje



@EuropeanUniversitySkopje



@EuropeanUniversitySkopje